

# Службен весник на Република Македонија

Број 27

5 февруари 2019, вторник

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
363. Закон за изменување на Законот за трговија на зелени пазари.....	2	373. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединети Арапски Емирати.....	11
364. Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги.....	3	374. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија.....	11
365. Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	4	375. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	11
366. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството.....	4	376. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија.....	12
367. Закон за дополнување на Законот за пратениците.....	6	377. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	12
368. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	6	378. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	12
369. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	7		
370. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	8		
371. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	10		
372. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	11		

	Стр.		Стр.
379.		383.	
Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации.....	12	Решение за изменување на Решението за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница.....	14
380.		384.	
Уредба за престанување на важењето на Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија.....	13	Одлука за престанување на важењето на Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка.....	15
381.		385.	
Одлука за изменување на Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница.....	13	Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	15
382.		Огласен дел.....	1-48
Одлука за формирање на Работна група за градење отпорност од хибридни закани и ризици.....	13		

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

363.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за трговија на зелени пазари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.

Бр. 08-708/1  
30 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

### З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ

#### Член 1

Во Законот за трговија на зелени пазари („Службен весник на Република Македонија“ број 11/18), членот 48 се менува и гласи:

„(1) Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Вршењето на јавните овластувања за упис во Регистар, издавање на легитимација, издавање на Решение за упис на промена во Регистар, издавање на Решение за одјавување на дејноста согласно со одредбите од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година.

(3) Комората е должна до 1 јануари 2020 година да го усогласи своето работење, организирање и функционирање согласно со одредбите од овој закон.

(4) Рокот за воспоставување на Регистарот е веднаш по исполнување на условите од страна на Комората за вршење на јавните овластувања согласно со членот 32 од овој закон, но не повеќе од 30 април 2020 година.

(5) Трговците на зелени пазари кои до денот на влегувањето во сила на овој закон вршат трговија на мало во тезги и пазари, се должни во рок од три месеци од денот на започнување на примената на вршењето на јавните овластувања од членот 31 од овој закон да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон и да поднесат барање до Комората за издавање на легитимација.

(6) Организаторите на зелените пазари и трговците на зелени пазари во Република Македонија се должни до 1 јануари 2020 година да го усогласат работењето согласно со одредбите од овој закон.

(7) Трговците на зелени пазари кои нема да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон, односно нема да постапат согласно со ставот (4) на овој член, нема да можат да вршат дејност трговија на мало во тезги и пазари.

(8) Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од членот 13 ставови (2), (3) и (4) и одредбите од членот 14 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 104/15, 129/15 и 53/16).“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TREGTI NË**  
**TREGJET E GJELBRA**

Neni 1

Në Ligjin për tregti në tregjet e gjelbra ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/18), neni 48 ndryshohet si vijon:

"(1) Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Kryerja e autorizimeve publike për regjistrim në Regjistër, dhënia e legjitimacionit, dhënia e Aktvendimit për regjistrim të ndryshimit në Regjistër, dhënia e Aktvendimit për ç'lajmërim të veprimtarisë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2020.

(3) Oda është e detyruar deri më 1 janar 2020 të harmonizojë punën, organizimin dhe funksionimin e saj në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(4) Afati për vendosjen e Regjistrimit është menjëherë pas plotësimit të kushteve nga Komisioni për kryerje të autorizimeve publike në pajtim me nenin 32 të këtij ligji, por jo më shumë se 30 prilli 2020.

(5) Tregtarët e tregjeve të gjelbra të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryejnë tregti me pakicë në tezga dhe tregje, janë të detyruar në afat prej tre muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të kryerjes së autorizimeve publike nga neni 31 i këtij ligji, ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji dhe të parashtrojnë kërkesë te Oda për lëshim të legjitimacionit.

(6) Organizatorët e tregjeve të gjelbra dhe tregtarët e tregjeve të gjelbra në Republikën e Maqedonisë janë të detyruar deri më 1 janar 2020 ta harmonizojnë punën në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(7) Tregtarët e tregjeve të gjelbra të cilët nuk do ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji, përkatësisht nuk do të veprojnë në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, nuk do të mund të kryejnë veprimtari tregti me pakicë në tezga dhe tregje.

(8) Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat e nenit 13 paragrafët (2), (3) dhe (4) dhe dispozitat e nenit 14 të Ligjit për tregti ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 104/15, 129/15 dhe 53/16)."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**364.**

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.

Бр. 08-711/1  
30 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**  
**ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ**

Член 1

Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18 и 248/18), во членот 14 став (8) по зборовите: „членови на Владата на Република Македонија,“ се додаваат зборовите: „избрани и именувани лица од страна на Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија,“.

Член 2

Во членот 17 став (1) во алинејата 2 сврзникот „и“ се брише.

Во алинејата 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:  
„- ако вршењето на функцијата член на Комисијата е неспојлива со вршење на друга јавна функција согласно со членот 14 став (8) на овој закон.“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR SHËRBIME POSTARE**

Neni 1

Në Ligjin për shërbime postare ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, dhe 248/18), në nenin 14 paragrafi (8) pas fjalëve: "anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë," shtohen fjalët: "persona të zgjedhur dhe të emëruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë,".

## Neni 2

Në nenin 17 paragrafi (1) në alinenë 2 lidhëza “dhe” shlyhet.

Në alinenë 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

Pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

“-nëse kryerja e funksionit anëtar i Komisionit është e papërputhshme me kryerjen e funksionit tjetër publik sipas nenit 14 paragrafi (8) të këtij ligji.”.

## Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 365.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.

Бр. 08-703/1  
30 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

## Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 83/18), во членот 4 став 1 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година“.

Во ставот 2 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година“, а по зоро-

вите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

## PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

## Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 83/18), në nenin 4 paragrafi 1 pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2019”, e pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2019”.

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2019”, e pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2019”.

## Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 366.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.

Бр. 08-702/1  
30 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-**  
**НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИК-**  
**НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

Член 1

Во Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 3/1998, 43/14 и 64/18), членот 4 се менува и гласи:

„Член 4

Со Агенцијата раководи директор.

Директорот на Агенцијата има заменик.

Директорот и заменикот на директорот на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.

За именување на директор и заменик на директорот се објавува јавен оглас, објавен во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование;
- 4) има најмалку пет години работно искуство;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
  - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
  - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
  - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
  - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
  - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
  - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).

За заменик на директорот може да биде именувано лице кое ги исполнува условите од ставот 5 на овој член.

Именувањето на директорот и заменикот на директорот се врши врз основа на неговата стручност и компетентност.

Директорот и заменик на директорот се именуваат со мандат од четири години.

Директорот раководи со работењето на Агенцијата и ја организира нејзината работа.

Директорот при одлучување за вработување треба да обезбеди правична и соодветна застапеност на припадниците од сите заедници кои живеат во Република Македонија, без притоа да се нарушат критериумите за стручност и компетентност.

Директорот со писмено овластување може да пренесе одделни негови надлежности на заменик на директорот и раководни службеници во Агенцијата.

Во случај кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција го заменува заменик на директорот во рамките на доверените овластувања дадени од страна на директорот на Агенцијата.“.

Член 2

Постапката за именување на заменик на директорот на Агенцијата согласно со одредбите од овој закон ќе заврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR THEMELIM TË AGJENCISË PËR NXITJE TË**  
**ZHVILLIMIT TË BUJQESISË**

Neni 1

Në Ligjin për themelim të Agjencisë për Nxitje të Zhvillimit të Bujqësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 3/1998, 43/14 dhe 64/18), neni 4 ndryshohet si vijon:

"Neni 4

Me Agjencinë udhëheq drejtori.

Drejtori i Agjencisë ka zëvendës.

Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Për emërim të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit shpallet konkurs publik, i publikuar në tri gazeta ditore të cilat botohen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë prej të cilave një nga gazetata që botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Drejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson këto kushte:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjes ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- 3) ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të arsimit;
- 4) ka së paku pesë vjet përvojë pune;
- 5) posedon një nga certifikatat ose vërtetimet vijuese ndërkombëtarisht të pranuar për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
  - TOEFEL IBT- së paku 74 pikë,
  - IELLTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
  - ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2 (B2) ,
  - FCE (FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
  - BULLATS (BULATS) -së paku 60 pikë ose
  - APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).

Zëvendësdrejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet nga paragrafi 5 i këtij neni.

Емëрици и дрејторит дхе зëвëндëсдрейторит бëхет нë базë тë професионализмит дхе компетенцëс сë тиж.

Дрејторит дхе зëвëндëсдрейторит емëрохен ме мандат преј катër витеш.

Дрејторит удхëхëг ме пунëс е Агјенцисë дхе е организон пунëн е саж.

Дрејторит гјатë вëдиммarrjes пëр пунëсим духет тë сигурожë пëрфагëсим тë дрејтë дхе адекват тë пјесëтарëве нга тë гјитха башкëситë тë цилат јетojнë нë Републикëн е Маqedонисë, па у прishур ме кëtë раст критерет пëр професионализëm дхе компетенцë.

Дрејторит ме авторизим ме шкрим мунд т'и бартë компетенца тë тиж тë цактуара зëвëндëсдрейторит дхе нëпунëсве удхëхëгëс нë Агјенци.

Нë раст кур дрејторит и Агјенцисë мунгон осе кур пëр шккак тë сëмундjes дхе шкхаqеве тјера нук ка мундëси та уштrojë функционит е вет, е зëвëндëсон зëвëндëсдрейторит нë куадër тë авторизимеве тë нгаркуара тë дхëна нга дрејторит и Агјенцисë."

#### Нени 2

Процедурата пëр емëрим тë зëвëндëсдрейторит тë Агјенцисë нë пажтим ме диспозитат тë кëtиж лигјит до тë пëрфундожë нë афат преј 60 дитëш нга дита е хурjes нë фуqи тë кëtиж лигјит.

#### Нени 3

Ку лигјит хун нë фуqи нë дитëн е ботимит нë "Газетëн Зуртаре тë Републикëс сë Маqedонисë".

### 367.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пратениците,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.

Бр. 08-710/1  
30 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ

#### Член 1

Во Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 и 140/18), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Ако пратеникот е осуден со правосилна судска пресуда на казна затвор подолга од 6 (шест) месеци, го губи правото на исплата на плата, други лични примања и надоместоци на трошоци.”.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### L I G J

### ПËР ПЛОТËСИМИН Е ЛИГИТ ПËР ДЕПУТЕТË

#### Нени 1

Нë Лигјин пëр депутатë (“Газета Зуртаре е Републикëс сë Маqedонисë” нумëр 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 дхе 140/18), пас ненит 11 сhtohet нени и ри 11-а, си вижон:

“Нени 11-а

Нëсе депутатит ëсhtë дëнуар ме актгјиким тë плотфуqишëm гјуqëсор ме дëним ме бург мë тë гјатë се 6(гјаштë) муај, е хумб тë дрејтëн е pagesës сë рrogës, тë ардхураве тјера personale дхе компенсимеве тë шпензимеве.”.

#### Нени 2

Ку лигјит хун нë фуqи нë дитëн е ботимит нë "Газетëн Зуртаре тë Републикëс сë Маqedонисë".

### 368.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.

Бр. 08-887/1  
4 февруари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈО-**  
**ДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ**

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), по членот 99-б се додаваат нов наслов и нов член 99-в, кои гласат:

„Дополнителна помош за земјоделски производи  
откупени најмногу пред пет години

Член 99-в

(1) Владата може да донесе одлука за дополнителна помош како мерка за исплата за одреден земјоделски производ кој согласно со членот 99-а од овој закон не може да се исплати, а се однесува за одреден земјоделски производ откупен најмногу пред пет години од денот на донесувањето на одлуката, а неплатен од страна на регистриран откупувач, во случај земјоделското стопанство како производител на тој земјоделски производ да било корисник на мерка од годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството за тој производ во годините за кои се однесува помошта.

(2) Дополнителната помош од ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од просечната цена за откуп за тој производ во Република Македонија по единица мерка на годишно ниво за периодот за кој се утврдува согласно со ставот (1) на овој член.

(3) Средствата за дополнителната помош од ставот (1) на овој член може да се неповратни или повратни и да се враќаат најдоцна во рок од три години од денот на нивната исплата.

(4) Во одлуката од ставот (1) на овој член ќе се утврди видот на земјоделскиот производ, периодот за кој се однесува помошта, висината на дополнителната помош за тој производ утврдена согласно со ставот (2) на овој член како и начинот на утврдување на износот и рокот за враќање на исплатените средства за дополнителната помош.

(5) Дополнителната помош од ставот (1) на овој член ќе се исплаќа преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како мерка предвидена во годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE**  
**ZHVILLIM RURAL**

Neni 1

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 dhe 83/18), pas nenit 99-b shtohen titulli i ri dhe neni i ri 99-v, si vijonë:

“Ndhima plotësuese për prodhimet bujqësore të grumbulluara më së shumti para pesë vitesh

Neni 99-v

(1) Qeveria mund të marrë vendim për ndihmë plotësuese si masë për pagesë të prodhimet të caktuar bujqësor i cili sipas nenit 99-a të këtij ligji nuk mund të paguhet, e ka të bëjë me prodhim të caktuar bujqësor të grumbulluar më së shumti para pesë vitesh nga dita e miratimit të vendimit, e të papaguar nga grumbulluesi i regjistruar, në rast se ekonomia bujqësore si prodhues i atij prodhimi bujqësor ka qenë shfrytëzues i masës së programit vjetor për mbështetje financiare në bujqësi për atë prodhim në vitet për të cilat ka të bëjë ndihma.

(2) Ndhima plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të jetë më shumë se çmimi mesatar për grumbullimin e atij prodhimi në Republikën e Maqedonisë për njësi mase në nivel vjetor për periudhën për të cilën përcaktohet sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Mjetet për ndihmë plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni mund të jenë të pakthyeshme ose të kthyeshme dhe të kthehen më së voni në afat prej tri vitesh nga dita e pagesës së tyre.

(4) Në vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni do të përcaktohen lloji i prodhimet bujqësor, periudha për të cilën ka të bëjë ndihma, shuma e ndihmës plotësuese për atë prodhim e përcaktuar sipas paragrafit (2) të këtij neni, si dhe mënyra e përcaktimit të shumës dhe afati për kthimin e mjeteve të paguara për ndihmë plotësuese.

(5) Ndhima plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni do të paguhet nëpërmjet Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, si masë e paraparë në programin vjetor për mbështetje financiare në bujqësi.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**369.**

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.

Бр. 08-885/1  
4 февруари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК**

Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18 и 208/18), во член 76-в во ставот (1) зборовите: „а Државната изборна комисија за електронски медиуми (интернет порталите),“ се бришат.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Ставот (5) се брише.

Ставовите (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Ставот (10) кој станува став (8) се менува и гласи:

„(8) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој законик да донесе Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси, за време на изборните процеси и истите ги објавува на својата веб страница.“

Член 2

Во член 76-д во ставот (1) зборовите: „по зборовите Буџетот на Република Македонија“ запирката се заменува со точка и текстот до крајот на реченицата се брише.

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „Министерство за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.

По ставот (4) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Пред исплата на трошоците за објавеното платено политичко рекламирање, согласно со ставот (3) на овој член, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да достави извештај за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите до Државната изборна комисија на десеттиот ден од денот на изборната кампања и на седмиот ден по завршувањето на изборната кампања.“

Во ставот (5) зборовите: „Министерство за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT**  
**ZGJEDHOR**

Neni 1

Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18 dhe 208/18), në nenin 76-v paragrafi (1) fjalët: “ndërsa Komisionit Shtetëror për Mediume Elektronike (internet portalet),” shlyhen.

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafët (6), (7), (8) dhe (9), bëhen paragrafë (4), (5), (6) dhe (7).

Paragrafi (10) që bëhet paragraf (8), ndryshohet si vijon:

“(8) Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale obligohet që në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të këtij kodi, të miratojë Metodologji për monitorim të prezantimit zgjedhor mediatik nëpërmjet serviseve programore të radios dhe televizionit, gjatë kohës së proceseve zgjedhore dhe të njëjtat i publikon në faqen e vet të internetit.”

Neni 2

Në nenin 76-d në paragrafin (1) fjalët: “pas fjalëve Buxhetit të Republikës së Maqedonisë” presja zëvendësohet me pikë dhe teksti deri në fund të fjalisë shlyhet.

Paragrafi (3) shlyhet.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “Ministria e Financave” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”.

Pas paragrafit (4) që bëhet paragraf (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Para pagesës së shpenzimeve për reklamimin e paguar politik të publikuar sipas paragrafit (3) të këtij neni, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale obligohet që të paraqesë raport për reklamimin e paguar politik të publikuar të radiodifuzerëve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në ditën e dhjetë nga dita e fushatës zgjedhore dhe në ditën e shtatë pas mbarimit të fushatës zgjedhore.”

Në paragrafin (5) fjalët: “Ministria e Financave” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

**370.**

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат



## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.

Бр. 08-884/1  
4 февруари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

## Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), членот 44 се менува и гласи:

## „Член 44

Финансискиот план за 2019 година, МРТ е должна да го достави до Собранието на Република Македонија најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.“.

## Член 2

Членот 46 се менува и гласи:

## „Член 46

(1) Се до денот на донесувањето на правилата определени со членот 35 ставови (3) и (4) со којшто се врши измена на членот 143 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), односно во рок од 60 дена од изборот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно со Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери продолжуваат да ги реемитуваат програмските сервиси на домашните и странските радиодифузери на начин и под услови утврдени во членот 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18).

(2) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должен да ги објави подзаконските акти од ставот (1) на овој член и пред донесување на истите да организира јавна расправа.

(3) Одредбите од членот 35 ставови (3) и (4) со којшто се врши измена на членот 143 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) влегуваат во сила 60 дена од денот на изборот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, избрани согласно со Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18).“.

## Член 3

По членот 46 се додаваат два нови членови 46-а и 46-б, кои гласат:

## „Член 46-а

Договорите на државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост склучени врз основа на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), остануваат во сила се до истекот на нивната важност, а по истекот на истите државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост се должни да го усогласат своето работење со членот 25 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18).

## Член 46-б

Договорите на МРТ склучени врз основа на членот 105 став (1) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), остануваат во сила се до истекот на нивната важност, а по истекот на истите МРТ е должна да го усогласи своето работење со членот 27 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18).“.

## Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

## Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE**  
**AUDIOVIZUELE**

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 248/18) neni 44 ndryshohet si vijon:

"Neni 44

Planin financiar për vitin 2019 RTM është i detyruar që ta dorëzojë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji."

Neni 2

Neni 46 ndryshohet si vijon:

"Neni 46

(1) Deri në ditën e miratimit të rregullave të përcaktuara me nenin 35 paragrafët (3) dhe (4) me të cilin bëhet ndryshimi i neni 143 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18), përkatësisht në afat prej 60 ditësh nga zgjedhja e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18), operatorët që ritransmetojnë servise programore të radiodifuzerëve vendorë dhe të huaj vazhdojnë t'i ritransmetojnë serviset programore të radiodifuzerëve vendorë dhe të huaj në mënyrë dhe në kushte të përcaktuara në nenin 143 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 dhe 168/18).

(2) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka për detyrë t'i publikojë aktet nënligjore nga paragrafi (1) i këtij neni dhe para miratimit të tyre të organizojë debat publik.

(3) Dispozitat e neni 35 paragrafët (3) dhe (4) me të cilin bëhet ndryshimi i neni 143 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18), hyjnë në fuqi 60 ditë nga dita e zgjedhjes së Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, të zgjedhur në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18). "

Neni 3

Pas neni 46 shtohen dy nene të reja 46-a dhe 46-b, si vijojnë:

"Neni 46-a

Marrëveshjet e organeve shtetërore, organeve të administratës shtetërore, ndërmarrjeve publike, njësiteve të vetëqeverisjes lokale, institucioneve publike si dhe

personave juridikë me autorizime publike dhe shoqërive tregtare në pronësi të plotë të shtetit të lidhura në bazë të neni 102 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 dhe 168/18), mbesin në fuqi deri në skadimin e vlefshmërisë së tyre, ndërsa pas skadimit të tyre organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet publike si dhe personat juridikë me autorizime publike dhe shoqëritë tregtare në pronësi të plotë të shtetit, janë të obliguar ta harmonizojnë punën e vet me nenin 25 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18).

Neni 46-b

Marrëveshjet e RTM-së të lidhura në bazë të neni 105 paragrafi (1) të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 dhe 168/18), mbesin në fuqi deri në skadimin e vlefshmërisë së tyre, ndërsa pas skadimit të tyre RTM-ja është e obliguar ta harmonizojë punën e vet me nenin 27 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 248/18)."

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

**371.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З**

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН**  
**И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА**

**I**

Г. Крум Ефремов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина, со седиште во Киев.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 94  
4 февруари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**372.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З****ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА****I**

Г-ѓа Мира Крајачиќ се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 95 4 февруари 2019 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
--	---

**373.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З****ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ****I**

Г. Абдулкадар Мемеди се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште во Абу Даби.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 96 4 февруари 2019 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
--	---

**374.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З****ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА****I**

Г. Оливер Крлиу се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Мадрид.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 97 4 февруари 2019 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
--	---

**375.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З****ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА****I**

Г-ѓа Сузана Зеленковска се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 98 4 февруари 2019 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
--	---

376.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

## У К А З

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА**

## I

Г. Горан Стевчевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија, со седиште во Будимпешта.

## II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 99	Претседател
4 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

377.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

## У К А З

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

## I

Г. Екрем Ебиби се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево.

## II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 100	Претседател
4 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

378.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

## У К А З

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА**

## I

Г. Ненад Колев се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Виена.

## II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 101	Претседател
4 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

379.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

## У К А З

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

## I

Г. Игор Цундев се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната Мисија на Република Македонија при Меѓународните организации, со седиште во Виена.

## II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 102	Претседател
4 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

380.

Врз основа на член 211 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе

### УРЕДБА

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/12).

2. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-614/1 22 јануари 2019 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Радмила Шекеринска-Јанковска</b> , с.р.
--	--

381.

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2019 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ГРАЧАНИЦА

##### Член 1

Во Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 221/18), во насловот и во членот 1, зборот „Грачаница“ се заменува со зборот „Урошевац (Ферицај)“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-560/1 22 јануари 2019 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Радмила Шекеринска-Јанковска</b> , с.р.
--	--

382.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ГРАДЕЊЕ ОТПОРНОСТ ОД ХИБРИДНИ ЗАКАНИ И РИЗИЦИ

##### Член 1

Со оваа одлука се формира Работна група за градење отпорност од хибридни закани и ризици (во натамошниот текст: Работна група) и се определуваат нејзините задачи, начинот на работа и составот.

##### Член 2

Работната група се формира како оперативно тело согласно Иницијативата на Европска служба за надворешно дејствување (EEAS) за зголемување на соработката помеѓу земјите членки на Европската Унија и партнерите, Заедничката рамка на Европската Унија за справување со хибридни закани од 2016 година и преземената обврска на Република Македонија за вклучување во Иницијативата за проценка на изложеноста на хибридни закани и справување со истите, преку тесна соработка со EEAS.

##### Член 3

Работната група треба да спроведе истражување за утврдување на способноста на Република Македонија за детекција на хибридни закани, отпорноста на хибридни закани и способноста за справување со последиците од истите. Врз основа на добиените препораки од Европската Унија, а согласно резултатите од спроведеното истражување, Работната група ќе предлага мерки на Владата на Република Македонија, во насока на зголемување на капацитетите и способностите на Република Македонија за справување со хибридните закани.

Работната група ги извршува следните задачи:

1. Координација на активностите на институциите кои членуваат во телото за потребите на истражувањето за утврдување на способноста на Република Македонија за детекција на хибридни закани, отпорноста на хибридни закани и способноста за справување со последиците од истите;

2. Соработка со соодветните тела на Европската Унија и НАТО во доменот на справувањето со хибридни закани;

3. Подготовка на одговори на индивидуализираниот прашалник за хибридни закани (Hybrid Threat Survey);

4. Проучување акти и публикации на НАТО и Европската Унија, кои се однесуваат на хибридни закани;

5. Истражување на ранливоста и способноста на Република Македонија за справување со хибридни закани и по потреба барање на дополнителни информации од различни институции во Република Македонија;

6. Соработка со експерти од областа на хибридните закани во Република Македонија;

7. Доставување извештаи и предлог мерки до Владата на Република Македонија;

8. Предлагање обуки за хибридни закани;

9. Учество на обука и вежби на Европската Унија и НАТО;

10. Други задачи добиени од Владата на Република Македонија.

#### Член 4

Работната група за градење отпорност од хибридни закани и ризици ја сочинуваат претставници на:

- Министерство за одбрана,
- Министерство за одбрана – Воена академија,
- Министерство за одбрана – Генералштаб на Армијата на Република Македонија,
- Министерство за внатрешни работи,
- Министерство за надворешни работи,
- Министерство за финансии,
- Министерство за образование и наука,
- Министерство за транспорт и врски,
- Министерство за економија,
- Министерство за здравство,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министерство за правда,
- Министерство за информатичко општество и администрација,
- Секретаријат за европски прашања,
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации,
- Дирекција за заштита и спасување,
- Дирекција за радијациона сигурност,
- Центар за управување со кризи,
- Државна комисија за спречување на корупцијата,
- Агенција за стоковни резерви,
- Агенција за храна и ветеринарство,
- Агенција за разузнавање,
- Агенција за енергетика,
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Агенција за електронски комуникации,
- Агенција за цивилно воздухопловство,
- Државна изборна комисија,
- Народна банка на Република Македонија,
- Државен завод за статистика и
- Централен регистар.

#### Член 5

Владата на Република Македонија ќе донесе посебно решение за назначување на лица – членови на Работната група за градење отпорност од хибридни закани и ризици.

#### Член 6

Работата на Работната група ќе ја координира Министерството за одбрана на Република Македонија.

За поддршка на Работната група, Министерството за одбрана ќе формира секретаријат со посебно решение.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-684/1  
22 јануари 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

#### 383.

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2019 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ГРАЧАНИЦА

1. Во Решението за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 221/18), во насловот и во членот 1, зборот „Грачаница“ се заменува со зборот „Урошевац (Феризај)“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-561/1  
22 јануари 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

384.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 59 став 1 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО ВО КОИ МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА ОВЛАСТЕНА БАНКА

1. Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/15 и 61/16), престанува да важи со денот на престанување на важењето на членот 14 став 5 од Законот за девизното работење.

2. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/1-4/2019  
31 јануари 2019 година  
Скопје

Гувернер  
и претседавач на Советот  
на Народната банка на  
Република Македонија,  
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

## СПОГОДБИ

385.

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13, 158/14, 137/16 и 179/18), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство, претставувано од министерот Доц.д-р Венко Филипче, на 4.2.2019 год, склучија

### СПОГОДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

##### Член 1

Со оваа Спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

##### Член 2

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.352,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2019.

##### Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа ќе се утврдува, така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.352,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

##### Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата на Република Македонија.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.

##### Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи казнено-поправните и воспитно-поправните установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив да ги усогласат актите за исплата на плати.

##### Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

##### Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

##### Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/14, 137/16 и 179/18).

##### Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец јануари 2019 година.

Самостоен синдикат за здравство,  
фармација и социјална заштита  
на Република Македонија  
Претседател,  
д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Министерство за  
здравство  
Министер,  
доц.д-р **Венко Филипче**, с.р.

Бр. 0101-18/1  
4 февруари 2019 година  
Скопје

Бр. 17-1350/1  
4 февруари 2019 година  
Скопје



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2019027